

**Интерен К О Н К У Р С**  
**за запишување ученици во ССОУ „Коле**  
**Неделковски“-Велес, за учебната 2022/2023**  
**година**

Со Конкурсот за запишување ученици во средното образование во учебната 2022/2023 година е утврдена можноста за запишување ученици според наставните планови и програми за стручно образование (техничко образование - четиригодишно траење, стручно образование за занимање – тригодишно траење и двегодишно траење).

Во согласност со член 42 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 229/2020), Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ број 71/2006, 117/2008, 148/2009, 17/2011, 24/2013; 137/2013, 41/2014, 55/2016 и 64/2018 и („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/2019), запишувањето ученици во јавните средни училишта се врши по пат на Конкурс кој го објавува Министерството за образование и наука во средствата за јавно информирање по предлог на општините и Градот Скопје.

Со Конкурсот за запишување ученици во средното образование во учебната 2022/2023 година е утврдена можноста за запишување ученици според наставните планови и програми за: стручно образование (техничко образование со четиригодишно траење, стручно образование за занимање со тригодишно траење и стручно оспособување двегодишно траење).

За ученикот кој ќе се запише во паралелка во стручно образование која е означена со \*(соработка со), практичното образование ќе биде со зголемен број часови поминати во компанија.

**К О Н К У Р С**  
**за запишување ученици во ССОУ „Коле Недлковски“-Велес**

Во прва година ќе се запишат 304 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик и според наставни планови и програми за:

**Машинска струка – 118 ученици, 4 паралелки**

Образовен профил	Наставен јазик	Број на ученици	Број на паралелки	Траење	Минимум поени
Машински техничар/машинско енергетски техничар	Македонски	34	1	4 години	45
Техничар за компјутерско	Македонски	34	1	4	45

управување/Машински техничар за моторни возила				години	
Техничар за производно машинство*(соработка со БРАКО ДОО Велес, МАРКАРТ ДООЕЛ Велес, РОНТИС ДООЕЛ Велес,Пескара Вел)	Македонски	25	1	4 години	55 поени
Автомеханичар/заварувач/инсталатер за греење и ладење*(соработка со ЛЕОВ КОМПАНИ ДОО Велес, Брако доо Велес, Пескара Вел)	Македонски	25	1	3 години	30 поени

#### Електротехничка струка - 127 ученици, 4 паралелки

Образовен профил	Наставен јазик	Број на ученици	Број на паралелки	Траење	Минимум поени
Електротехничар за компјутерска техника и автоматика	Македонски	68	2	4 години	55
Електротехничар за електроника и телекомуникации	Македонски	34	1	4 години	50
Техничар за индустриска мехатроника*(соработка со МАРКАРТ ДООЕЛ Велес)/ Електротехничар енергетичар*(соработка со Електро дистрибуција ДООЕЛ Скопје, ДПТУ„АЦ ЕлектрикТЕК“, ПИ Кристал1923, Смелт Инг ДОО	Македонски	25	1	4 години	55/45

#### Сообраќајна струка-34 ученика, 1 паралелка

Образовен профил	Наставен јазик	Број на ученици	Број на паралелки	Траење	Минимум поени
Техничар за транспорт и шпедиција	Македонски	34	1	4 години	60

#### Угостителско туристичка струка-25 ученика, 1 паралелка

Образовен профил	Наставен јазик	Број на ученици	Број на паралелки	Траење	Минимум поени
Готвач/Келнер/Слаткар**(соработка со Шато СОПОТ ДОО, ДУУ Романтик Хотели Доол – Велес,Џуниор ПАРК	Македонски	25	1	3 години	30

ДООЕЛ,Ресторан СТОБИ ДООЕЛ,Т.П. Мената на Даце – Велес,ДПТУ „ЕЛБИ“ Марјана ДООЕЛ, ДУТУ ЕКСТРА БОЕМ ДООЕЛ, Глориус доо,Хотел Гардениа Велес,					
--	--	--	--	--	--

## II. УСЛОВИЗА ЗАПИШУВАЊЕ И КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА УЧЕНИЦИТЕ

Запишувањето на учениците во учебната 2022/2023 година ќе се врши под услови и на начин утврдени со Законот за средното образование, Законот за стручно образование и обука и со овој Конкурс.

Условите за запишување на учениците во прва година се:

- да имаат завршено основно образование;
- да не се постари од 17 години;
- да се определиле за план и програма за еден од следните видови образование:
  - б) стручно образование и обука;
- да ги исполнуваат критериумите утврдени со овој Конкурс.

Критериуми за избор на учениците се:

- среден успех на ученикот од VI до IX одделение;
- среден успех на ученикот постигнат по четири предмети (мајчин јазик, странски јазик и два предмети што се од значење за струката);
- дипломи за освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари, како и државни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од Министерство за образование и наука) по мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје;
- средна вредност од поени добиени за поведение од VI до IX одделение.

За учениците кои се пријавуваат за упис во Спортската академија покрај горенаведените критериуми за избор, се вреднуваат и способностите за спортски вештини согласно Законот за Спортска академија.

За учениците кои се пријавуваат за упис во Математичко – информатичката гимназија покрај горенаведените критериуми за избор, се вреднуваат и освоените поени од приемниот испит по математика и физика согласно Законот за математичко-информатичка гимназија.

Во средното уметничко образование може да се запишат и надарени ученици со незавршено основно образование по претходна писмена согласност од Министерството за образование и наука врз основа на предлог од училиштето, со обврска паралелно да се здобијат со основно образование.

Во средното образование за ученици со посебни образовни потреби се вклучуваат ученици според видот и степенот на попреченост.

Учениците од ромската етничка заедница можат да се запишат во одредено јавно средно училиште ако имаат до 10% помалку поени од бројот на поените предвидени согласно Конкурсот за соодветните наставни планови и програми и ако ги задоволуваат дополнителните критериуми за испит на знаења и вештини во соодветното училиште.

Бесплатен превоз или сместување на учениците кои ќе се запишат во прва година во јавните средни училишта нема да биде обезбеден, ако избраниот вид образование (струка или насока) го има во општината, односно регионот.

Во училиштата каде што се пријавуваат поголем број ученици кои ги исполнуваат предвидените услови од планираниот број предвиден во овој конкурс, се организира квалификационо тестирање по наставниот материјал од осмо и деветто одделение по следните наставни предмети и тоа: - за гимназиско образование - мајчин јазик и математика;

- за здравствена струка - биологија и хемија,

- за другите струки - мајчин јазик и математика.

Во средното уметничко образование (музичко, балетско и ликовно), спортската гимназија, училиштата утврдуваат дополнителни критериуми.

За средниот успех од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 50 поени (општиот успех од шесто, седмо, осмо и деветто одделение се собира, се дели на четири и истиот број се множи со коефициент 10).

За средниот успех постигнат од четирите предложени наставни предмети (два наставни предмети задолжително за сите видови образование и два предмети што се значајни за структурата), ученикот може да добие најмногу 20 поени (5 поени за секој предмет).

За освоено место од меѓународни и државни натпревари ученикот може да добие:

- За освоено место од меѓународни натпревари 5 поени
- За освоено место од државни акредитирани натпревари: за I место – 3 поени, за II место – 2 поени и за III место – 1 поен.

За средна вредност од поените за поведење од VI до IX одделение, ученикот може да добие најмногу 5 поени. (Примерно поведење се вреднува со 5 поени, добро поведење се вреднува со 3 поени и незадоволително поведење се вреднува со 0 поени. Средната вредност е збир од поените за поведението од шесто, седмо, осмо и деветто одделение поделен со 4).

Утврдениот минимум број поени за првото пријавување е составен дел на овој Конкурс.

### ПРЕГЛЕД

на наставните предмети од основното образование кои се предвидени во критериумите за рангирање на успехот на учениците

реден број	1. СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ - струка -	задолжителни наставни предмети	наставни предмети кои се од значење за струката
5	Електротехничка	- мајчин јазик - странски јазик	- математика - физика
9	Машинска	- мајчин јазик - странски јазик	- математика - физика
10	сообраќајна	- мајчин јазик - странски јазик	- математика - физика
12	угостителско – туристичка	- мајчин јазик - странски јазик	- биологија - географија

### III. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

По објавувањето на прелиминарната листа, учениците кои се на листата ја доставуваат следната документација:

- пријава за запишување (пријавата за запишување ја изготвува Министерството за образование и наука и ја објавува на официјалната веб страница);
- оригинални свидетелства од VI до IX одделение;
- дипломи, (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за структурата, насоката, односно изборното подрачје;
- извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето).

### IV. КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријавувањето и запишувањето на учениците ќе се врши во еден уписан рок со три пријавувања во месец јуни. Пријавувањето на учениците ќе се врши преку електронско аплицирање, преку линк до порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука <https://e-uslugi.mon.gov.mk> со специјална најава за средношколци преку сопствените кориснички сметки на Schools.mk.

Првото пријавување на учениците ќе се врши на 14 јуни до 24.00 часот и на 15 јуни 2022 година до 15:00 часот. Прелиминарната ранг листа на запишани ученици се објавува на 16 јуни 2022 година на <https://e-uslugi.mon.gov.mk> на интернет страната [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk) најдоцна до 09:00 часот. Доставувањето на потребната документација до училиштата е на 16 јуни од 12.00 до 19.00 часот и на 17 јуни од 07.00 часот до 19.00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето. Конечната ранг листа за секое училиште со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 18 јуни 2022 година, најдоцна до 12.00 часот на огласната табла на училиштето и на [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk).

Квалификационото тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 20 јуни 2022 година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на 20 јуни 2022 година, на огласната табла на училиштето и на [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk).

Второто пријавување на учениците ќе се врши на 21 јуни до 24.00 часот и на 22 јуни 2022 година до 15:00 часот. Прелиминарната ранг листа на запишани ученици се објавува на 23 јуни 2022 година на <https://e-uslugi.mon.gov.mk> на интернет страната [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk) најдоцна до 09:00 часот. Доставувањето на потребната документација до училиштата е на 23 јуни од 12.00 до 19.00 часот и на 24 јуни од 07.00 часот до 19.00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето. Конечната ранг листа за секое училиште со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 25 јуни 2022 година, најдоцна до 12.00 часот на огласната табла на училиштето и на [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk).

Квалификационото тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 27 јуни 2022 година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на 27 јуни 2022 година, на огласната табла на училиштето и на [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk).

Третото пријавување на учениците ќе се врши на 28 јуни до 24.00 часот. Прелиминарната ранг листа на запишани ученици се објавува на 29 јуни 2022 година на <https://e-uslugi.mon.gov.mk> и на интернет страната [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk) најдоцна до 09:00 часот. Доставувањето на потребната документација до училиштата е на 29 јуни од 10.00 до 19.00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето. Конечната ранг листа за секое училиште со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 30 јуни 2022 година, најдоцна до 12.00 часот на огласната табла на училиштето и на [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk).

Учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за побрзонапредување, може да се запишат во училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок. Пријавување на учениците ќе се врши на 22 август до 24.00 часот. Прелиминарната ранг листа на запишани ученици се објавува на 23 август 2022 година на <https://e-uslugi.mon.gov.mk> и на интернет страната [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk) најдоцна до 09:00 часот. Доставувањето на потребната документација до училиштата е на 23 август од 10.00 до 19.00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето. Конечната ранг листа за секое училиште со резултатите од запишувањето ќе се објави на 24 август 2022 година, најдоцна до 12.00 часот на огласната табла на училиштето и на [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk).

**По објавување на конечната ранг листите со резултатите од запишувањето, учениците кои не се запишани во училиштето, задолжително ја подигнуваат целокупната доставена документација поднесена во училиштето во рок од 24 часа, а училиштата имаат обврска да ја вратат целокупната документација на учениците во рок од 24 часа.**

## V. НАСОКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ

Јавните средни училишта се должни интерните огласи ги објавуваат на јавно место во училиштето најдоцна до 20 април 2022 година, во рамките на вкупниот број на ученици и паралелки утврдени со овој Конкурс.

Училиштата по првото пријавување, можат да го намалат утврдениот број на минимум поени

дадени во Конкурсот најмногу до 10 поени, освен за упис во гимназиско образование, економско – правна и трговска струка и здравствена струка, каде намалувањето на утврдениот број на поени минимум не е дозволено.

Училиштата се должни со интересен оглас за второто пријавување, односно третото пријавување да ги истакнат утврдените минимум поени со кои е можно учениците да конкурираат за запишување во определен план и програма. Објавувањето на минимумот поени треба да се изврши на 20 јуни 2022 година за второто пријавување, односно на 27 јуни 2022 година за третото пријавување.

За учениците кои завршиле деветто одделение во Република Северна Македонија, а едно, две или три одделенија (VI, VII или VIII одделение) завршиле во странство, за тие одделенија се зема успехот од деветто одделение и важат истите критериуми за избор на ученици дадени погоре.

Директорот на средното училиште формира Училишна комисија за запишување на ученици, која ја сочинуваат 5 (пет) членови и тоа:

- директор на училиштето;
- 4 (четири) членови од редот на наставниците и стручните соработници во училиштето. Претседател на комисијата е директорот на училиштето, а комисијата може да има и заменик претседател и заменици членови.

Училишната комисија одговара за правилно и навремено спроведување на Конкурсот за запишување ученици во средните училишта во уписните рокови, ја утврдува конечната ранг листа на примени ученици и решава по приговори од ученици по конечната ранг листа, во рок од 12 часа по истакнувањето на истата и ги врши следните надлежности:

- формира посебни комисии (комисија за прием на документи, комисија за рангирање и комисија за квалификационо тестирање во училиштата во кои ќе се пријават поголем број на ученици кои ги исполнуваат предвидените услови од утврдениот број со овој Конкурс);

- објавува интересен оглас согласно овој Конкурс за секое пријавување и го објавува на јавно место во училиштето;

- објавува конечни ранг листи на запишани ученици;

- доставува извештаи за пријавени и запишани ученици до Министерството за образование и наука и до општината, односно Градот Скопје;

- ги враќа примените документи (освен пријавата) на учениците коишто не се запишани во училиштето по секое објавување на конечните ранг листи во рок од 24 часа;

- ги утврдува резултатите од организираното квалификационо тестирање;

Комисијата за прием на документи ги врши следните надлежности:

- го организира приемот и врши прием на документи;

- ја проверува комплетноста и исправноста на документите по прелиминарната ранг листа и одговора за примените документи;

- ги архивира примените документи и издава потврда за примените документи;

- дава потребни информации и насоки на учениците и родители за запишување на учениците. Комисијата за рангирање ги врши следните надлежности:

- врши проверка на доставените документи определени во Конкурсот и ја доставува конечната ранг листа до Училишната комисија;

- доставените приговори од учениците/ родителите ги доставува до Училишната комисија; - ја известува Училишната комисија доколку се пријават повеќе ученици од утврдениот број со овој Конкурс.

Во училиштата каде што се пријавуваат поголем број на ученици од планираните предвидени во овој конкурс, а кои ги исполнуваат предвидените услови, се организира квалификационо тестирање. Тестирањето се однесува за сите ученици кои имаат ист број поени и се под и над последниот реден број предвиден за прием согласно конкурсот.

За реализација на квалификационото тестирање во училиште во кое се пријавени поголем број на ученици кои ги исполнуваат предвидените услови од планираниот број предвиден во овој конкурс, министерот со решение формира комисија во состав од 5 члена и тоа:

- два претставника од Министерството за образование и наука,

- два претставника од Бирото за развој на образованието и

- еден претставник од училиштето во кое се спроведува квалификационото тестирање. Претседател на комисијата е претставник од министерството, а комисијата има заменик претседател и заменици членови.

Квалификационото тестирање на учениците ќе се реализира во средното училиште, а врз основа на испитна програма и тестови изготвени од Бирото за развој на образованието.

## **VI. НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ**

Надзор над спроведување на овој Конкурс врши Министерството за образование и наука, Државниот просветен инспекторат и овластените просветни инспектори на општините, односно

овластените просветни инспектори на Градот Скопје.

**Април,2022**

**Директор  
Весна Стојанова Богоевска**